

VOLKSWAGEN UP!

Концептот претставен во Франкфурт е уникатен поради неговиот систем за преклопување и за отстранување на седиштата. Сите седишта, освен возачкото, можат да се извадат за да се ослободи дополнителен простор за пренесување товар, а извадените седишта можат да се спакуваат во багажникот. Во кабината доминира мултифункционален екран на допир, преку кој се пристапува кон системот за навигација, радиото, системот за климатизација... Вториот екран е смес-



тен пред возачот и на него се прикажуваат основните информации како, на пример, брзината, температурата и количеството гориво во резервоарот. UP! е долг само 345 и широк 163 сантиметри, но скромните надворешни димензии ја кријат внатрешноста, која нуди доволна комодија за четири возрасни патници. Сè уште не се познати информациите околу механиката, но се очекува да го движи турбо бензинец со мала зафатнина. Германците одлучија да играат на проверена карта, пред сè, UP! ќе ѝ конкурира на тројката Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 107.

ROLLS-ROYCE KUPE - 101 EX

Британскиот производител на спортски автомобили ги претстави своите планови за новото купе, кое ќе се базира на ѕвездата од минатогодишниот Автосалон во Женева, концептот со ознака 101 EX. Би требало новиот



модел да се појави на пазарот наредната година, зголемувајќи ја понудата на Rolls-Royce на три модели, покрај лимузинската изведба Phantomе и кабриолетот Drophead. Новото купе ќе биде изработено на платформа на Phantomе и ќе биде наменето за четири патници. Од Phantomе ќе бидат преземени алуминиумската конструкција, како и 6,75 литарскиот мотор со 453 кс.

VW SCIROCO BO 2008

Во текот на наредната година "Volkswagen" ќе ја претстави следната генерација на популарниот модел Sciroco. Во 2009 година, пак, прв пат Sciroco ќе биде претставен и во кабриолет изведба. Со тоа, "Volkswagen" ќе комплетира понуда од 4 кабриолет модели, покрај EOS, Polo и Golf VI. Наредната пролет на Автосаемот во Женева се очекува и концепт изведба од најавуваниот модел. Според најавите, кабриолетот



ќе биде со цврст подвижен покрив. Иако оригиналниот Sciroco никогаш не доживеа кабриолет изведба, би било неразумно тоа да не се случи, имајќи го предвид големиот интерес кај купувачите за ова легендарно возило.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
ог само

100 ден.

...T-Mobile...
LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES 2007/08
IMPULS
Brilliant
EUROPA KOMERCI
ПОШТА
NOVUS your complete partner
VARADI EXPORT-IMPORT
Curo Express
DEKRA
KENTAP - ИЖИТЕН
blue bell
МАКОНЕМИК
FRIGOTEHNA
ПУЦКО ПЕТРОЛ
EUROX XEROX

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk